



ПРОПОЗИЦИИ

за КУП натпреварување за
2019/2020та година
СЕНИОРИ

Врз основа на член 109 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 30.07.2019 година, донесе:

ПРОПОЗИЦИИ
ЗА КУП НАТПРЕВАРУВАЊЕ за 2019/20та година на
ФУДБАЛСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Фудбалскиот куп на ФФМ во сениорска конкуренција е редовно натпреварување.

Во фудбалскиот куп на ФФМ можат да учествуваат сите сениорски екипи вклучени во системот на натпреварување (11/11) во Фудбалската Федерација на Македонија .

Фудбалскиот куп се организира во два дела:

- квалификациони натпревари до шеснаесет финале кои ги организира соодветната Трета лига(Регион);

- натпревари од шеснаесет финале до/и финалниот натпревар кои ги организира ФФМ.

Член 2

Во зависност од бројот на ОФС кои територијално припаѓаат на одреден Регион, Регионот организира куп натпреварување за да добие три претставника кои продолжуваат во шеснаесет финале.

Календарот за натпреварување до шеснаесет финале го носи органот кој раководи со КУП натпреварувањето до шеснаесет финале.

Календарот за натпреварување од шеснаесет финале до финале го носи Комисијата за натпревари на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија

Член 3

Во натпреварувањето до шеснаесет финале (квалификации) кое го организира соодветната Трета регионална лига (Регион) можат да се пријават:

- клубови кои со своите сениорски екипи настапувале во општинското првенство доколку продолжат со првенственото натпреварување на ОФС во натпреварувачката 2019/20;
- регистрирани клубови на ОФС во Комет системот кои не биле вклучени во тековното првенствено натпреварување доколку доставиле пријава за учество во натпреварувачката 2019/20 на ОФС;
- клубови кои се натпреварувале во Третата лига во натпреварувачката 2018/19;
- клубови (второлигаши) кои оствариле пласман од 8-10 место на конечната табела на Втора МФЛ за натпреварувачката 2018/19 а територијално гравитираат во соодветниот Регион.

Клубовите од став 1 на овој член пријавата за куп натпреварување треба да ја поднесат до надлежниот Регион најдоцна до 01.05 во сезоната во која се спроведуваат квалификациите за куп.

Член 4

Регионот во соработка со ОФС во зависност од бројот на пријавени екипи организира КУП натпреварување до шеснаесет финале.

Во зависност од резултатите од спроведеното куп натпреварување, Управниот одбор на Регионот (Третата лига) со одлука ја известува Комисијата за натпреварување на ФФМ за екипите кои се пласирале во 16 финалните натпревари најдоцна до 25.06. во сезоната во која се спроведуваат квалификациите за куп.

Член 5

Натпреварувањето од шеснаесет финале до финале и финалниот натпревар го раководи Комисијата за натпревари на ФФМ.

Клуб кој изборил пласман во шеснаесет финалето во случај на откажување во натамошниот тек на натпреварувањето (вклучувајќи го и шеснаесет финалето) му се одземаат 3 (три) бода во рангот на натпревари во кој што се натпреварува.

Организација на натпревар и службени лица

Член 6

За организација на натпревар во куп натпреварувањето е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар согласно Правилникот за натпревари на ФФМ и соодветните пропозиции во четвртите и третите лиги до пласирањето во шеснаесет финале.

Клубовите учесници во куп натпреварувањето од шеснаесет финале до финале ги организираат куп натпреварите во согласност со Правилникот за натпревари на ФФМ и Пропозициите за Прва МФЛ.

Клубовите учесници во куп натпреварувањето имаат обврска да се грижат за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

Член 7

Службените лица (делегат, судии, контролор) на куп натпреварувањето до шеснаесет финале ги определуваат надлежни органи Комесар (Комисија) за натпревари, Судиска комисија) на ОФС/Регион во зависност од начинот на организирање во рамките на Регионот.

Службените лица на куп натпреварувањето од шеснаесет финале до финале и финалниот натпревар ги определуваат надлежни органи на ФФМ.

Правата и обврските на службените лица на натпреварите се утврдени во Правилникот за натпревари на ФФМ и Пропозициите за третите лиги (до шеснаесет финале) и Пропозициите за Прва лига (од шеснаесет финале).

Член 8

Клубот за предметниот натпревар одредува службени лица на клубот (претставник, шеф на стручен штаб, тренер, пом. тренер, лекар, физиотерапевт)

Постапувањето и обврските на службените лица на клубот е регулирано во Правилникот за натпревари на ФФМ и Пропозициите за првенственото натпреварување каде што екипата се натпреварува.

Прекршоци, дисциплински мерки и право на жалба

Член 9

За пропусти, прекршоци и непочитување на обврските поврзани со организација и тек на натпревар за кои е предвидена автоматска казна соодветно се применуваат одредбите на Правилникот за натпревари и Пропозициите на Третите лиги кои се на сила за време на одигрување на квалификационите натпревари до шеснаесет финале бидејќи истите се одигруваат за времетраење на пролетниот дел на натпреварувачката сезона која претходи на ова куп натпреварување.

За пропусти, прекршоци и непочитување на обврските поврзани со организација и тек на натпревар за кои е предвидена автоматска казна соодветно се применуваат одредбите на Правилникот за натпревари и Пропозициите на Прва МФЛ од тековната сезона (2019/20) за натпреварите од шеснаесет финале до финале вклучително и финалниот натпревар.

За дисциплинските прекршоци предвидени во Дисциплинскиот правилник како и непочитување на обврските кои произлегуваат од овие и другите поврзани пропозиции соодветно се применуваат одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 10

Во врска со постапката, роковите и правото на жалба за натпреварите до шеснаесет финале, се применуваат одредбите од погоренаведените Пропозиции на Третите лиги, за натпреварите од шеснаесет финале до финале вклучително и финалниот натпревар се применуваат одредбите од Пропозициите на Прва МФЛ за тековната натпреварувачка сезона.

Право на настап

Член 11

На куп натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ а на денот на натпреварот не се помлади од 17 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалерите кои на денот на натпреварот наполниле 16 години и имаат специјален лекарски преглед.

Сите клубови учесници во куп натпреварите од шеснаесет финале до финале, првото полувреме мора да го започнат и завршат со еден домашен фудбалер кој нема навршено 21 година.

За фудбалер под 21 година се смета секој играч или голман ,кој на 15.06 во тековната натпреварувачка година нема наполнето 21 година.

Фудбалерите од став 3 на овој член имаат право на настап како фудбалери под 21 година за времетраење на целата натпреварувачка година.

Клуб кој првото полувреме го започне со фудбалер кој нема навршено 21 година, и истиот е исклучен или се искористени сите можности за измена (направени се три измени) нема обврска првото полувреме да го заврши со фудбалер кој нема навршено 21 година.

Домашниот фудбалер од став 3 не смее да има право на настап за странска репрезентација, доколку за времетраење на куп натпреварувањето се стекне со право на настап за странска репрезентација го губи статусот на фудбалер, кој нема навршено 21 година.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа .

Член 12

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 13

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

Клубовите имаат право на четири замени само во елиминационата фаза од натпреварувањето кога е предвидено да се играат подолжетоци од 2x15минути.

Член 14

Куп натпреварот се игра 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Главниот судија на натпреварот согласно Правилата на фудбалска игра може да врши надоместување на време.

Натпреварите се играат по еднострук КУП систем односно еден натпревар, до осмина финале.

Во случај на нерешен резултат заради добивање победник се поминува на изведување пенали.

Член 15

Во шеснаесет финалето за наредното КУП натпреварување **2020/21** директно учество земаат 32 (триесет и две) екипи на следниот начин:

- 12 екипи (по две екипи од Трета лига Север, Запад, Југозапад, Центар и четири екипи од Трета лига Југ).;

(кои претходно ќе ги одиграат натпреварите раководени од ОФС/Регион во периодот по завршување на последното коло на двете Втори лиги до 25.06.2020)

- 10 екипи од Прва МФЛ;
(сите екипи кои се натпреварувале во Прва МФЛ (10) во претходната натпреварувачката година (19/20);
- 10 екипи од Вторите МФЛ;
(по пет екипи од двете втори МФЛ пласирани од 1- 5-мо место во претходната натпреварувачката година (19/20);

Член 16

Натпреварувачките парови се извлекуваат со жреб со приоритет.

Предност во извлекување на натпреварувачки броеви имаат клубовите од првата лига и шесте најдобро пласирани екипи од по три од двете втори лиги од претходната натпреварувачка година при што истите извлекуваат броеви од 17 до 32.

Останатите клубовите кои избориле пласман во 1/16 финалето и останатите четири екипи од вторите лиги извлекуваат броеви од 1 до 16.

При извлекување на паровите за купот домаќини се клубовите кои ги извлекле броевите од 1 до 16 .

Член 17

Во шеснаесет финалето натпреварите се играат по еднострок КУП систем односно еден натпревар.

Доколку натпреварот заврши со нерешен резултат се поминува на изведување пенали за добивање победник .

Трошоците на службените лица ги плаќа клубот домаќин.

Во шеснаесетфиналните натпревари доколку клубот домаќин е од трета или од пониските лиги, а за противник има екипа која била член на првата лига, трошоците за службените лица ги сноси клубот кој бил член на првата лига.

Во шеснаесетфиналните натпревари доколку клубот домаќин е од општинска лига, а за противник има екипа која била член на втората лига, трошоците за службените лица ги сноси клубот кој бил член на втората лига.

Од шеснаесетфиналните натпревари па се до/и финалниот натпревар, натпреварите можат да се играат само на терени примени од орган на ФФМ согласно Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ за одигрување на натпревари во Прва и Втора МФЛ.

Член 18

Победниците од шеснаесет финалето по пат на ждреб извлекуваат натпреварувачки парови за осмина финалето.

Во осмина финалето се игра по двострук КУП систем односно по два натпревара.

Во случај на идентичен резултат во двата натпревара, по вториот натпревар се поминува на изведување пенали за добивање победник.

Член 19

Победниците од осмина финалето земаат учество во четврт финалето.

Натпреварувачките парови во четврт финалето се добиваат по пат на ждреб.

Во четврт финалето се игра по двострук КУП систем односно по два натпревара.

Во случај на идентичен резултат во двата натпревари заради добивање победник по вториот натпревар се поминува на изведување пенали за добивање победник.

Член 20

Победниците од четврт финалето учествуваат во полуфиналните натпревари.

Натпреварувачките парови за полуфиналните натпревари се извлекуваат по пат на ждреб.

Во полуфиналето се игра по двострук КУП систем односно по два натпревара.

Во случај на идентичен резултат во двата натпревари по завршувањето на вториот натпревар се поминува на изведување пенали.

Член 21

Победниците од двата полуфинални натпревари учествуваат во финалниот натпревар. Финалниот натпревар директно го организира Фудбалската Федерација на Македонија. Заради одредување позиција домаќин – гостин, по пат на ждреб се извлекува натпреварувачкиот пар.

Местото, датумот и времето на одигрување на финалниот натпревар го определува УО на ФФМ.

Член 22

Ако финалниот натпревар заврши со нерешен резултат, натпреварот се продолжува 2 x 15 минути.

Доколку и по продолжение од 2 x 15 минути резултатот биде нерешен се поминува на изведување пенали за добивање победник.

Член 23

За фудбалерите на кои второто полувреме од финалниот натпревар им е воедно трето полувреме во кое настапуваат за период од 48 часа, настапот во продолжувањето на натпреварот од 2x15 минути се смета како дел од второто полувреме на финалниот натпревар.

Член 24

Јавните опомени(жолти картони) добиени на КУП натпреварување важи само за соодветното куп натпреварување.

После секоја трета јавна опомена, фудбалерот или службеното лице на клубот последователно на наредниот куп натпревар издржува автоматска казна забрана на играње на еден натпревар.

За секоја јавна опомена и исклучување се плаќа автоматска парична казна.

Износот на автоматските парични казни до шеснаесет финале се утврдуваат согласно висината на автоматските казни утврдени во Пропозициите за Третите лиги.

Износот на автоматските парични казни од шеснаесет финале до/и финале се пресметува согласно висината на автоматските казни утврдени во Пропозициите за Прва МФЛ.

Фудбалерите или службените лица на клубот кои учествуваат во финалниот куп натпревар имаат право на настап на финалниот куп натпревар независно од бројот на претходно добиените жолти картони.

Член 25

Победникот на финалниот КУП натпревар го освојува пехарот.

Пехарот е преоден и на него се пишува името на победникот.

Како траен спомен за освоениот Куп, победникот добива мал пехар со изглед на преодниот пехар.

Фудбалерите на двете екипи, стручните штабови, судиите, контролата на судењето и делегатот од финалниот натпревар, добиваат соодветни медалји (2x 40) за учество на финалните куп натпревари.

Член 26

Победникот на Купот се стекнува со право да учествува во Лигата на Европа доколку има лиценца за УЕФА натпреварување.

Во случај освојувачот на купот да е првопласираната екипа во првенството, ќе се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на ФФМ.

Член 27

ТВ правата и други маркетиншки права од финалниот натпревар ги има Фудбалската Федерација на Македонија.

Клубовите финалисти и ФФМ можат да договорат трошоците и приходите да ги делат рамноправно во спротивно трошоците и приходите се на терет односно во полза на организаторот - ФФМ.

Во договор со финалистите се прави договор за распределбата на гратис билети за клубовите.

Член 28

Во случај на направена материјална штета од навивачките групи, истата целосно ја сноси клубот организатор на навивачките групи односно клубот чии поддржувачи се навивачките групи за што се составува записник на кој присуствуваат овластени лица од ФФМ.

За евентуално несогласување со ваквиот записник, екипата може да побара увид на штетата на лице место со свој претставник.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Овие Пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ со исклучок на одредбите од член 15 кои стапуваат на сила по направениот ждреб за клубовите од Втора МФЛ Исток и Запад за сезона 2019/20, доколку истите на првата наредна седница на Управниот одбор која ќе се одржи по направениот ждреб, не се изменат со одлука на УО на ФФМ.

За се што не е предвидено со овие Пропозиции ќе се применуваат одредбите на Правилникот за натпревари на ФФМ, пропозициите на соодветните натпреварувања како и останатите правилници и прописи на ФФМ.

Толкување на овие Пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.